



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Република Македонија
Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги - СКОПЈЕ

Примено: 05.10.2018			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	4400	1	

ПРЕГЛЕД НА ЈАВНАТА ПРОПАГАНДА ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ 2018

емитувана на радиодифузерите на државно ниво
(10 – 27 септември 2018 година)

Методолошки напомени

Во Прегледот е претставена вкупната јавна пропаганда поврзана со Референдумот 2018 година, емитувана во периодот од 10 до 27 септември на радиодифузерите на државно ниво што беа опфатени со мониторингот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа:

- терестријални телевизии: Алсат-М, Алфа, Канал 5, Сител и Телма;
- сателитски телевизии: 24 Вести, Сонце и Наша;
- кабелски телевизии: 1 ТВ, Компани 21-М, Клан Македонија и Шења;
- комерцијални радија: Канал 77.

Во примерокот за мониторинг беа вклучени и по два телевизиски и радио канали на Јавниот радиодифузен сервис (Македонско радио 1, Македонско радио - Програма на албански јазик, МРТ1 и МРТ2 – Програма на албански јазик), но таму согласно регулативата не се емитува платена јавна пропаганда.

Податоците за емитуваната јавна пропаганда се добиени врз основа на анализа на вкупно емитуваната програма на радиодифузерите во периодот од 10 до 27 септември 2018 година.

На програмскиот сервис Канал 77 е регистрирано и времетраењето на рекламните спотови поврзани со референдумот произведени во рамки на проектот Медиа Плус финансиран од УСАИД, кои се емитуваа бесплатно, односно означени како „бесплатно емитување“.

Исто така, кај сите медиуми се прикажани и податоците за времетраењето на рекламните емитувани во рамки на официјалната кампања на ЕУ насловена „ЕУ за тебе“, која се емитуваше во текот на референдумската кампања.

Според Упатството за медиумско претставување за време на референдум, облици на платена јавна пропаганда се: рекламни спотови, соопштенија, огласи, музички спотови што функционираат како химни на заинтересираните страни во референдумот, снимки од митинзи, средби и други настапи на заинтересираните страни во референдумот што се емитуваат за паричен надоместок (точка 26 од Упатството).

Терестријални телевизии на државно ниво

	Алфа	Алсат М	Канал 5	Сител	Телма
Собрание на РМ „ЗА“	03:05:27	09:19:17	08:24:24	08:43:19	08:47:56
Граѓанска иницијатива „Зачекори напред“		00:47:50	01:00:04	00:03:49	00:31:10
Глас за Македонија (Бојкотирам)	00:07:28			00:01:57	
„ЕУ ЗА ТЕБЕ“	00:11:51	00:51:26	00:45:27	00:27:54	00:53:00
Вкупно	03:24:46	10:58:33	10:09:55	09:16:59	10:12:06

Телевизии на државно ниво преку кабел

	ТВ 21	Шења	ТВ Клан	ТВ 1
Собрание на РМ „ЗА“	08:35:55	02:54:43	10:37:01	07:54:02
Граѓанска иницијатива „Зачекори напред“				00:15:38
„ЕУ ЗА ТЕБЕ“	01:12:50			00:24:24
Вкупно	09:48:45	02:54:43	10:37:01	08:34:04

Телевизији на државно ниво преку сателит

	24 Вести	Сонце	Наша ТВ
Собрание на РМ „ЗА“	08:39:49		01:10:50
Граѓанска иницијатива „Зачекори напред“	00:54:07		
Ѓорѓи Атанасовски (Бојкотирам)		02:44:54	
„ЕУ ЗА ТЕБЕ“	00:48:30		
Вкупно	10:22:26	02:44:54	01:10:50

Радио на државно ниво

	Собрание на РМ „ЗА“	Граѓанска иницијатива „Зачекори напред“	Медиа плус – УСАИД	„ЕУ ЗА ТЕБЕ“	Вкупно
Канал 77	02:08:44	00:09:56	01:23:19	00:38:09	04:20:08